

ЕКСКАЛУЗИВНО


НЕПОБИТНИ ДОКАЗИ ЗА МА

ДЕНЕШНИТЕ МА ПОТОМЦИ НА АЛЕ

"Грците одамна го имаат изградено својот национален идентитет, за разлика од Вас, кои сега тоа го правите. И јас имам разбирање за тоа. Но, немојте тој процес да го правите искористувајќи го и злоупотребувајќи го минатото". Вака, на прашањето на македонските студенти во Лондон, одговори грчката министерка за надворешни работи, Дора Бакојани, за време на нејзината посета на британската престолнина. И што може да се заклучи од еден ваков настап? Очигледно е дека кај грчката политичка елита постои страв од вистинското и правдољубиво решавање на македонското прашање, па по секоја цена се настојува да се жигоса спротивната страна. Тој страв Македонија и нејзините родољуби треба вешто да го искористат. Последните настапи на Бакојани и на нејзините соработници се доволен повод да се отворат архивите и да се проанализира кој навистина е крадецот, кој е иредентистот и асимилаторот? Ако постои сериозен пристап во разоткривањето на нештата од страна на светската заедница, тогаш Македонија нема од што да стравува во последната трка за зачувување на нашето милениумско име. На овие страници уште еднаш ќе покажеме и ќе докажеме кој е узурпаторот на историјата, на демографијата, на територијата, на генетската крв, на културата, на севкупната македонштина.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ




ВО МАКЕДОНСКИТЕ ВЕНИ ТЕЧЕ АЛЕКСАНДРОВА КРВ

Не престануваат изблиците на шизофренија и фрустрација кај грчките политичари. Не се права ниту нешалантноста и ладнокрвноста кај македонската страна. Тоа е сликата која ја дочекавме и на крајот од 2007 година по прашањето за името на земјата во грчко-македонскиот спор. Додека Грците, тој ирационален проблем, како што нашите го нарекоа, го издигнаа на пиедесталот на нивната дипломатија, нашите политички номенклатури чекаа времето да го реши случајот и ѝ се препуштија на спонтаноста. Затоа од земја победник во спорот за името Македонија сега се доведуваме во ситуација да спасуваме нешто што може да се спаси. Стотици пати повторивме дека Грција е иредентистот, асимилаторот и дискриминаторот кон нас, а не ние кон неа. Но, правдата не секогаш е достижна, особено таму каде што владее силата на помоќниот. Македонија може да возврати само со силната свест на Македонецот, со историс-

ките аргументи кои се на сосема спротивна страна од оние на Грција, може да возврати со разбирањето кое ѝ го пружија 120 земји во светот признавајќи го нејзиното уставно име. Со овие и со слични елементи треба да се матира Метју Нимиц при неговата посета во Скопје. Очигледно е дека тој се изгуби во лавиринтот полн со предлози, кои еднаш одат во корист на едната, друг пат во полза на другата страна. Самиот се дисквалификува во процесот. Во Грција стана персона нон грата по изјавите за масакрите кои ги вршел Александар Македонски, а полека но сигурно ги губи и симпатиите од македонска страна, која колку толку беше наклонета кон неговата работа во спорот. Имаат ли уште смисла новите предлози за името кога мнозинството држави во светот веќе не признаа како Македонија? Паралелно со тоа, има ли смисла натамошното продолжување на преговорите кога нештата почнаа да личат на циркус со трагикомични елементи? Доа-

КЕДОНИЈА И ЗА МАКЕДОНЦИТЕ

КЕДОНЦИ СЕ ГЕНЕТСКИ КСАНДАР МАКЕДОНСКИ



МАКЕДОНЦИТЕ И ГРЦИТЕ - ДВА РАЗЛИЧНИ СВЕТА

Многу интересни резултати се добиени при истражувањето на генетичките корени на Македонците и на Грците, од страна на Националниот центар за биотехнолошки информации при Универзитетскиот центар во Мадрид. Шпанските научници дошле до сознанија според кои денешната македонска нација е директен потомок на Античките Македонци, дека таа не е во никакво сродство со Бугарите, а уште помалку со Грците. Генетичката студија покажува дека кај денешните Македонци се пронајдени гени од Античките Македонци што, пак, го нема кај денешните Грци. Меѓу заклучоците се и следните:

1. Македонците припаѓаат на т.н. стара медитеранска група на народи, вклучувајќи ги и Иберијците, Баскијците, Северноафриканците, Италијаните, Французите, Евреите, Либанците, Турците, Ерменците и Иранците;

2. Македонците немаат никакви врски со Грците, затоа што тие воопшто не припаѓаат на старата медитеранска група на народи;

3. Откриено е дека Грците припаѓаат на т.н. субсахарска група на народи која, пак, одамна е ампутирана од медитеранската група. Она што е најмногу интересно е тоа што Грците имаат поблиски крвни врски со жителите на Етиопија, отколку со денешните јужноевропски народи.

ХРОМОЗОМОТ Y ЈА ДОКАЖА НАШАТА ПОВРЗАНОСТ СО АНТИКАТА

Во генетичките анализи публикувани од страна на научното списание на Американската асоцијација за развој на науката, свое место заземаат и Македонците. Предмет на анализа било македонското малцинство во Северна Грција, односно Егејска Македонија, споредено со Грците, во контекст со другите европски народи. Истражувањата на американскиот институт покажале драстични разлики во т.н. хромозом Y од генетичката композиција меѓу Грците и Македонците кои живеат во тој дел од денешна Грција. Тоа е уште еден непобитен доказ дека населението кое е таму генетички е различно од етничките Грци. Тие се Македонци по род, а грчката држава преку асимилација сака да ги прикаже како Грци. Истражувачите дошле и до заклучок дека Македонците кои се потомци на Александар Македонски немаат никакво сродство со денешните Грци. Ако Грците не се потомци на Александар, тогаш кои се? Изум-

реле, ги истребиле? Не. Тоа се денешните Македонци. Американците се свесни за обидите на Грците да ги превртат работите во нивна полза, но затоа во извештајот, меѓу другото, запишале дека "населението во Егејска Македонија, областа која грчката армија ја окупира во 1913 година, не е грчко и никогаш не било грчко. Тие се потомците на Александар Македонски".



ЕКСКАУЗИВНО


ѓа времето кога Македонија треба да им каже збогум и на Нимиц и на грчките мегаломански идеи за прекрстување на народите.

ГРЕШКИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ СОВРЕМЕНИЦИ

Обидите на Грците да ги поистоветат Македонците со своевидни канибали на македонската историја е повеќе од шизофренична постапка. Но, тие денес вешто и смислено ги користат цитатите



ПЛОЧА ОД ПОЧЕТОКОТ НА X ВЕК... ЕРАТА НА САМУИЛ... ЈАСНО ПИШУВА МАКЕДОНИЦ



ЕДЕН ОД МНОГУТЕ ГРАФИКОНИ, КОЈ ГО ДОКАЖУВА ДРЕВНОТО МАКЕДОНСКО ПОСТОЕЊЕ

на поранешните македонски политичари, меѓу кои и Киро Глигоров, кој истакна: "Ние сме Славјани кои сме дошле на овие простори во шестиот век од зад Карпатите. Ние немаме никаква врска со античките Македонци, никаква врска со Александар Македонски". Овие изјави на Глигоров од 5 март 1992 година и денес се адут на грчката дипломатска мрежа ширум светот. Тоа го оправдува денешното барање на Атина за преименување на аеродромот во Скопје, за измена на учебниците по историја, за отстранување на географските мапи од институциите на системот на кои е нацртана етничка Македонија и сл. Своето

времео слични реторики имаше и поранешниот македонски амбасадор во Вашингтон, Љубица Ачевска, која во 1999 година изјави: "Ние не се залагаме да бидеме потомци на Александар Велики. Ние сме Словени и ние зборуваме словенски јазик". Истата година идентични размисли понуди и македонскиот амбасадор во Канада, Јордан Веселинов, кој кажа: "Ние немаме врски со Грците кои, пак, имаат сродство со Филип и Александар. Ние сме Словени и нашиот јазик е поблизок до бугарскиот". Нема апсолутно никаква потреба од коментар. Сè е јасно. Можеби затоа денес проблемот со името метастазира до

Во 1994 година организацијата "Human rights watch" објави извештај на 80 страници под наслов "Непризнавањето на етничкиот идентитет - Македонците во Грција". По посетата на Егејска Македонија заклучено е следново:

"Иако етничките Македонци во северна Грција претставуваат големо малцинство и имаат свој сопствен јазик и култура, сепак тие се соочуваат со непризнавање од страна на грчките власти. Слободното изразување е целосно загрозувано, неколкумина Македонци се прогонети и осудени за нивното мирољубиво изразување на своите погледи. Етничките Македонци во Грција се дискриминирани и во поглед на употребата на својот мајчин македонски јазик. Ова малцинство е постојано вознемирувано од страна на властите со методи на застрашување, вклучувајќи го и полицискиот терор. Врз Македонците се врши и економско-социјален притисок. Овие акции имаат цел да создадат клима на страв и тоа треба да резултира со намалување на бројот на оние кои се чувствуваат како Македонци, со што потоа би се оспорил и нивниот идентитет".



ВАКВИТЕ ГРЧКИ МАПИ СЕ ПОВЕЌЕ ОД ОБИЧЕН ИРЕДЕНТИЗМ

овој степен. Па, се гледа дека навистина сме имале "угледни" дипломати.

НОВ ГРЧКИ ИДЕНТИТЕТ ВРЗ МАКЕДОНСКИ ТЕМЕЛИ

А, вистината покажува нешто сосема друго. Стотиците документи и археолошки пронајдоци ги демантираат грчките пропаганди за непостоење на македонска национална свест, а паралелно со тоа и на Македонците. Во минатите броеви ги објавивме неколкуте географско-демографски мапи, од кои се виде дека Грција никогаш немала дел од етничките територијални рамки на Македонија, ниту во петтиот, ниту во вториот, ниту во првиот век од пред нашата ера. За идентитетот на Македонците и за постоењето на македонскиот




Ако појдеме од основата на најстарите податоци каде се спомнува името Македонија и за нас како Македонци, тогаш треба да се земе предвид глинената плочка од Градешница, на која јасно стои името на зетот Пир Македонски. Таа плочка датира од 5.000 години пред нашата ера. Без овие македонски археолошки пронајдоци, не може целосно да се комплетира севкупната светска историја.

на овие градови кога се знае дека тие се македонски? Кој е тука крадецот и иредентистот? Изјавата која Бакојани ја даде во Лондон, како одговор на македонските студенти, всушност е нешто што го прават токму Грците во обидот да го поразат македонскиот дух во Македонецот.

ПРЕД ФАКТИТЕ И БОГОВИТЕ МОЛЧАТ

По 1913 година официјалните грчки власти се впуштија во процес на преименување на сè што е македонско во Егејскиот дел на Македонија кој, според Букурешкиот договор, ѝ припадна неа. Селата, градовите, реките и езерата од овој регион преку ноќ стануваа грчки. На пример, малата река која извира од планината Олимпус и која се влева во



НЕСОБОРЛИВ ДОКАЗ ДЕКА И ВО СРЕДИНАТА НА XVIII ВЕК ПОСТОЕЛ МАКЕДОНСКИ НАРОД

јазик, како засебен од останатите во опкружувањето, сведочеше мапата на палеобалканските јазици. Доказите дека денес Грците се обидуваат да осквернат сè што е македонско, се многубројни. Бакојани зборува за некаков идентитет кој ние денес го градиме насила и крадејќи, а не сака да признае како нејзините предци и современици опустошија сè што беше македонско во Егејска Македонија. Токму Грците денес градат нов идентитет во северна Грција, и тоа на коските и на темелите на македонската свест, врз основите на древната македонска архитектура. Зошто денес не постои Лерин како Лерин, зошто денес го нема Кукуш како Кукуш? Зошто Грците им градат нов грчки идентитет

Егејското Море доби ново име Мавронери (црна вода). Кукуш беше преименуван во Килкис. Но, ова не се единствените топоними кои беа погрчени. Станува збор за огромни 3.000 места од Егејска Македонија, кои го изгубија автентичното македонско потекло. Дури и македонските семејни имиња добиваа грчки корени, најперверзно уништувајќи ја македонската нит во нив. Оттука, госпоѓа Бакојани би ја прашале кој тоа гради нов идентитет, Грците или Македонците? Зошто македонското битие го претворивте во грчко? Зошто врз македонските темели создавате вештачка грчка творба? Дали на госпоѓата министерка ѝ се познати злоделата на диктаторот генералот Метаксас во периодот

ЕКСКАУЗИВНО

од 1935 до 1941 година, кога Македонците беа изложени на најбрутална пресија. Дали Бакојани знае и дека покрај сите фашистички методи, со кои се служеле нејзините политички предци против македонското население, сепак Грција своевремено признаваше постоење на Македонци и на македонски јазик? Доказ за тоа е публикувањето на "АБЕЦЕДАР" во 1924 година за потребите на македонските деца во Егејска Македонија. Бакојани не треба да ја гради својата политичка кариера со лаги и иредентистичко-фашистички говори. Знае и самата колку е и до каде е Грција, колку е и до каде е Македонија!

Органъ сторонниковъ независимой Македоніи.

(Россія. С.-Петербургъ, Гончарная, 13. Телеф. № 69-12).

Издатель Д. Д. Павле-Чуповскій.

Редакция: Редакціонный Советъ.

О Македоніи и Македонцахъ:

„Мы, македонцы, не сербы и не болгары, а просто—македонцы. Македонскій народъ существуетъ независимо отъ болгарскаго и сербскаго. Мы сочувствуемъ и тѣмъ и другимъ, болгарамъ и сербамъ: кто поможетъ нашему освобожденію, тому мы скажемъ спасибо, но пусть болгары и сербы не забываютъ, что Македонія только для македонцевъ“.

(Борисъ Сарафовъ).

ЗА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ... ОД БОРИС САРАФОВ

ИСКОНСКАТА ВРЕДНОСТ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Ова е табела на индо-европските јазици. Од неа јасно може да се види дали постои и во кој облик постои македонскиот јазик, на која група ѝ припаѓа и кои јазици нему се блиски. Нашиот јазик спаѓа во македонистичката јужна група на јазици, во која уште се наоѓаат бугарскиот, српскиот, хрватскиот и словенечкиот. Во западната група се вбројуваат чешкиот, словачкиот, полскиот и вендискиот (германски) јазик, додека во источната се: рускиот, украинскиот и белорускиот. Од табелата се гледа дека македонскиот јазик постоел и во античкиот период и во средниот век, но и во денешното модерно време. Како што може да се види, македонскиот јазик е најстар од сите групи јазици прикажани во оваа табела. Од неговите корени произлегле многу други денешни современи јазици во Европа.

INDO-EUROPEAN LANGUAGES					
LANGUAGE	GROUP	LANGUAGE AND MAIN COUNTRY			LANGUAGE
		LANGUAGE	LANGUAGE	LANGUAGE	
ARMENIAN	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
SLAVIC	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
GERMANIC	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
CELTIC	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
HITTITE	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
TOCHARIAN	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
AVARIC	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
ARMENIAN	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
SLAVIC	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
GERMANIC	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
CELTIC	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
HITTITE	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
TOCHARIAN	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
AVARIC	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
ARMENIAN	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
SLAVIC	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
GERMANIC	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
CELTIC	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
HITTITE	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
TOCHARIAN	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
AVARIC	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
ARMENIAN	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
SLAVIC	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
GERMANIC	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
CELTIC	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
HITTITE	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
TOCHARIAN	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
AVARIC	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
ARMENIAN	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
SLAVIC	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
GERMANIC	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
CELTIC	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
HITTITE	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
TOCHARIAN	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
AVARIC	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
ARMENIAN	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
SLAVIC	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
GERMANIC	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
CELTIC	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
HITTITE	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
TOCHARIAN	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
AVARIC	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
ARMENIAN	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
SLAVIC	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
GERMANIC	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
CELTIC	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
HITTITE	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
TOCHARIAN	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
AVARIC	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
ARMENIAN	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
SLAVIC	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
GERMANIC	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
CELTIC	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
HITTITE	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
TOCHARIAN	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
AVARIC	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
ARMENIAN	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
SLAVIC	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
GERMANIC	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
CELTIC	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
HITTITE	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
TOCHARIAN	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
	West	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian	Old Tocharian
AVARIC	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
	West	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric	Old Avaric
ARMENIAN	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
	West	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian	Old Armenian
SLAVIC	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
	West	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic	Old Slavic
GERMANIC	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
	West	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic	Old Germanic
CELTIC	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
	West	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic	Old Celtic
HITTITE	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite
	West	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite	Old Hittite